

Календар за планирани јавни набавки по ДО во ЕЛС - Втор Квартал (април јуни)

Превоз на ученици и екскурзии

бр	Предмет на договор	Договорен орган	Вредност на договор без ДДВ	Вид на постапка	Планиран период
1	превоз на ученици I-IV година задолжително средно образование кои учат во средните и општина Штип во учебната 2013/2014 година	општина Штип		отворена постапка	мај
2	превоз за потребите на општина Штип	општина Штип		отворена постапка	мај
3	превозни услуги (школски)	ОЈУДГ „АСТИБО“ Штип	285,000	барање за прибирање на понуди	2013
4	превоз на ученици до и од училиште	ОУ „Св. Кирил и Методиј“ Кочани	2.700.000	отворена постапка	јуни-август
5	превоз на ученици	ОУ „Крсте П. Мисирков“, Оризари	230,000	со оглас за доделување договор	мај
6	превоз на ученици	ОУ „Никола Карев“ Кочани	500,000	постапка со барање за прибирање понуди со објавување оглас	2013
7	превоз на ученици	ЈЗУ Здравствен дом Кочани	2.700.000	отворена постапка	јуни-август
8	превоз на учениците и наставниците	ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово	1.200.000	прибирање понуди со оглас и е-аукција	јануари-јуни
9	превоз на дијализа	ЈЗУ Здравствен дом „Гоце Делчев“ Делчево	1.300.000	постапка со прибирање понуди со објавување оглас	април

10	превоз на ученици кои наставата ја посетуваат во ООУ „Страшо Пинџур“ - Карбинци и на вработени во ООУ „Страшо Пинџур“ - Карбинци	општина Карбинци	4.000.000	отворена постапка	2013
11	Превоз на ученици	СОУ Јане Сандански Струмица	120.000	Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас	Април
12	Еднодневна екскурзија за учениците од III одделение	ООУ Даме Груев Куклиш Струмица	31.200	Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас	Април
13	Еднодневен излет до Скопје (Проект за меѓуетничка интеграција во образованието)	ООУ Даме Груев Куклиш Струмица	24.000	Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас	Март Април
14	Екскурзии	ООУ Благој Кирков Велес	300 000	Постапка со барање за прибирање понуди со електронско објавување на оглас до 5000 евра	април
15	Екскурзија на ученици и настава во природа	ООУ Блаже Коневски Велес	до 36 000	Прибирање на понуди со објавување на оглас на ЕСЈН	март / април
16	Екскурзии	ООУ Васил Главинов Велес	800 000	Постапка со барање за прибирање понуда со обја. оглас	април
17	Превоз на ученици и вработени	СОУ Коле Неделковски Велес	до 120 000 евра	Постапка со барање за прибира. понуди со обја. оглас	2013

18	Екскурзија на ученици од 1ва година	СОУ Коле Неделковски Велес	до 5000 евра	Постапка со барање за прибира. понуди со обја. оглас	2013
19	Екскурзија на ученици од 2ра година	СОУ Коле Неделковски Велес	до 5000 евра	Постапка со барање за прибира. понуди со обја. оглас	2013
20	Екскурзија на ученици од 3та година	СОУ Коле Неделковски Велес	до 20 000 евра	Постапка со барање за прибира. понуди со обја. оглас	2013
21	Екскурзија на вработени	СОУ Коле Неделковски Велес	до 5000 евра	Постапка со барање за прибира. понуди со обја. оглас	2013
22	Екскурзии	ООУ Благој Кирков Велес	300 000	Постапка со барање за прибирање понуди со објавување оглас до 5000 евра	април
23	превоз на ученици	ООУ „Методи Митевски - Брицо“ Лозово	1.200.000	отворена постапка	април-јуни
24	превоз на ученици за ООУ „Гоце Делчев“ и ООУ „Страшо Пинџур“	општина Неготино	4.000.000	отворена постапка	јуни
25	превоз на ученици за ООУ „Св. Кирил и Методиј“	општина Неготино	3.800.000	отворена постапка	јуни
26	Дводневна екскурзија за учениците од VI одделение	ООУ Даме Груев Куклиш Струмица	88.200	Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас	Април
27	Договор за превоз на ученици	ООУ Тошо Велков-Пепето Кавадарци	950 000	Договори и рамковни спогодби на јавни набавки на услуги - Договор за огревни дрва (локална)	јануари-мај

28	Тродневна екскурзија за учениците од VIII одделение	ООУ Даме Груев Куклиш Струмица	186.200	Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас	Април
29	хотелски услуги	Универзитет „Гоце Делчев“ Штип		отворена постапка	2013

www.zanabavki.mk